





# ПРЕРОДБА



# **ТОМИСЛАВ СЕРАФИМОСКИ**

---

## **— СЕРАФИМ**

### **СКУЛПТУРИ И ЦРТЕЖИ**


ЦЕНТАР  
ЗА КУЛТУРА  
И ИНФОРМАЦИИ  
НА ГРАД  
СКОПЈЕ

---

— СКОПЈЕ

БИГОРСКИ  
НАУЧНО-КУЛТУРНИ  
СОБИРИ  
ГОСТИВАР

ИЗЛОЖБЕН САЛОН НА ЦЕНТАРОТ  
9. I. — 24. I. 1974 ГОДИНА



УМЕТНОСТА ВРЕДИ САМО ТОГАШ, КОГА ЗАД СЕКОЕ  
ДЕЛО СТОИ ИСКРЕН ЧОВЕК

*Секој народ си го бара коренот во длабочина. Името на тој корен на сите јазици е различно, и, пак, значењето му е едно: Минато. Во таков простор на времето, простор избразден од тегоби и надежси, лежат како мозаик вековите, и значење се во тие векови луѓето и настаните, коишне зависни едни од други. Ги демне заборав — не му се предаваат; врз свој пидестал на истрајувањето се. Настаните. И луѓето со нив и во нив.*

*Оние што ќе дојдат по тие луѓе, по таа некогаш жива арматура на историјата, носат во крвта обврска да си го знаат и да го почитуваат своето потекло. Таа приврзаност кон Минатото (чин кој бездруго треба и мора да биде ослободен од мистификација и самопоклонство) е обврска на Денешнината во која е нашата сила и нашиот разум за да се стигне до Иднината.*

*Стојам пред скулптурите на човек што ги разгрнува корењата и им ги бара облиците и значењето. Ги бара и ги отвара, и ние, на еден начин ќе ќе негови пријатели, и самиште ги испитуваат своите претпоставки: какви биле оние чиј внатрешен живот сме го запознале и сме го вткаеле во оваа Денешнина, во оваа самобитност. Зашто секое време носи и свои големини. Вчерашните големини ги знаеме, денешните ни се само претпоставка; ги претчувствуваат, утре друг ќе ги согледа и ќе им ја бара убавината, значењето на таа убавина, трајноста на тоа значење.*

*Секој народ си го бара коренот во длабочина. Името на тој корен му е: Минато.*

*Славко Јаневски*



КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК  
(бронза)

„...да живујеме  
како браќа, еден  
за другого да се  
молиме, еден дру-  
гог да жалиме,  
еден другому да  
поможеме, еден  
другому тежина-  
та да носимо“.

„...за да может да се составит  
еден општиј јазик прво е потреб-  
но да излезат на јаве сите местни  
наречија на јазикот ни...“



ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ  
(бронза)



„Наше отечество се велит Македонија и мије се именуваме с. Македонци“.


ГОРГИ ПУЛЕВСКИ  
(бронза)

„... со мијачки јозик зборвет и  
турци и рисјани во Мала Река ...“



ПАНАЈОТ ГИНОСКИ  
(гипс)

„Горката шега е отрова на пријателството. И кој не може да си го додржи јазикот, ќе помине лошо“.



ГРИГОР ПРЛИЧЕВ  
(бронза)



КУЗМАН ШАПКАРЕВ  
(бронза)

„Младенчинјата се оште много крехки, та неможат да приемат и да слевјат некоја друга потврда и подалечна храна, освен најближнето млеко на естествената си и домашна дојница“. (1868, предговор кон Читанката)

„Мнозина филозофи има гоедари  
и мнозина гоедари станале фило-  
зофи“.



МАРКО ЦЕПЕНКОВ  
(бронза)

„Македноци постоянно воставали и борилсъ в течение веков за независимость и свободу и своею упорною борбо содействовали освобождению Сербии, Греции и Белгари“.

(Првата реченица во МЕМОРАНДУМОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ упатен до балканските сојузници, „Македонский голос“ № 1, 17, 1913; прв потписник — веројатно и составувач — Димитрие Чуповски)



ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ  
(бронза)

**КАТАЛОГ**

1. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК — ФИГУРА ..... бронза
2. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК — ПОРТРЕТ ..... гипс
3. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК — ФИГУРА ..... бронза
4. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК — ФИГУРА ..... бронза
5. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ — ФИГУРА ..... бронза
6. ГОРЃИ ПУЛЕВСКИ — ФИГУРА ..... бронза
7. ГОРЃИ — ПУЛЕВСКИ — ПОРТРЕТ ..... бронза
8. ПАНАЈОТ ЃИНОСКИ — ПОРТРЕТ ..... гипс
9. ГРИГОР ПРАЛИЧЕВ — ПОРТРЕТ ..... бронза
10. КУЗМАН ШАПКАРОВ — ФИГУРА ..... бронза
11. МАРКО ЦЕПЕНКОВ — ПОРТРЕТ ..... гипс
12. МАРКО ЦЕПЕНКОВ — ФИГУРА ..... бронза
13. ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ — ФИГУРА ..... бронза
14. ЦРТЕЖИ — ПРЕРОДБА

Томислав Серафимоски, роден е на 14 јули во 1935 година во село Зубовце — Гостиварско.

Училиште за применета уметност завршува во Сплит, а дипломира на Академијата за ликовна уметност во Загреб во класата на проф. Антун Аугустинчиќ. Една година поминува во мајсторската работилница на својот професор, а потоа во 1963 година доаѓа во својот роден град. Таму работи две години како професор во гимназија.

Во 1964 година со изложената скулптура „МИР“ во Словен Градец добива и признание, и по препорака на своите професори Антун Аугустинчиќ и Крсто Хегедушки заминува за Париз. Таму останува четири години, од кои 6 месеци поминува на Бозар во ателјето на проф. Адан, а потоа над две години минува како соработник во ателјето на познатата вајарка Алиција Пеналба.

Кон крајот на 1959 година го напушта Париз и се враќа во Скопје каде што кратко време работи како сценограф во РТВ — Скопје.

Во 1970 година доаѓа во Гостивар за директор на Дсмот на културата, каде што и денеска работи и живее.

Адреса: Борче Јованоски 105 — Гостивар  
тел. 094—71—062

Стокхолмска 3/9 — Скопје  
тел. 091—58—808

## ИЗЛОЖБИ

### САМОСТОЈНИ:

1955 и 1957 во Гостивар

1956 во Сплит

1965 во Риека

1967 во Париз

### ГРУПНИ

### КОЛЕКТИВНИ

### ТЕМАТСКИ:

1957 — I „ИЗЛОЖБА МЛАДИХ“ во Сплит; Од 1962 година до денеска учествува речиси во сите колективни изложби на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. 1965 година во Скопје на изложбата на „СКОПЛЕ 1963 ВО ДЕЛАТА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА“. Во 1965 година во Словен Градец на југословенската изложба „ДВАЕСЕТ ГОДИНИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО БОРБА ЗА МИР И РАМНОПРАВНОСТ МЕГУ НАРОДИТЕ“. Во 1970 година во Скопје на изложбата „МОЕТО САКАНО ДЕЛО“. 1970 година во Скопје на изложбата „НОВ И НАШЕТО ИСТОРИСКО МИНАТО“. 1972 година Југословенска ревијална изложба на слики, скулптури и графики по повод „ДЕСЕТГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ИЗЛОЖБЕНИОТ САЛОН НА ДОМОТ НА ЈНА“ Риека.

## ИЗРАБОТИЛ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

- Спомен релјеф „НАШИТЕ ВО ШПАНИЈА“ за касарната — Трсат Риека;
- Покрај релјефот, биста — БЛАГОЕ ПАРОВИК — командант на нашите борци во Шпанија 1937 — 1938 година
- Спомен биста на ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН во Гостивар
- Споменик на „ПЕТНАЕСЕТМИНАТА“ стрелани во Левуново — Гостиварско
- Споменик на „КИРИЛ ПЕЧИНОВИК“ — Тетово
- Спомен — биста на ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ — ДАМЕ с. Врапчиште — Гостиварско
- Спомен — биста на ЕЛИСИЕ ПОПОСКИ — МАРКО — Гостивар
- Спомен — биста на ЕЛИСИЕ ПОПОСКИ — МАРКО — Маврово — Гостиварско

### НЕГОВИТЕ СКУЛПТУРИ СЕ НАОГААТ

„ . . . Во повеќе приватни и колекционерски збирки, галерии и музеи во Сплит, Загреб, Белград, Риека, Скопје, Истанбул, Рим и Париз, меѓу кои во Советот за култура — Сплит, Галеријата на Домот на ЈНА во Риека, Музеј на град Скопје, Секретаријат за култура на СРМ и др.

### НАГРАДИ

- I награда на „ИЗЛОЖБА МЛАДИХ“ во Сплит 1957 година.
- II награда на скулптура на изложбата „НОБ И НАШЕТО ИСТОРИСКО МИНАТО“ во Скопје 1971 година.

## ИСКАЖУВАЊА:

„Во изложените скулптури кај Серафимоски доминираат динамиката и рамномерноста на движењето со замав на младоста, што ја освежува инаку оваа успешна изложба на млади уметници во Бискуповата палата“.

4 јули 1957 година  
„Слободна Далмација“  
Н. Б.

Под наслов „УМЕТНОСТА ИЗВИРА ОД ЧОВЕКОВОТО СРЦЕ“

„ . . . Уметноста извира од човековото срце за повтарно да му се врати, а иие тоа со задоволство го среќаваме во експресивната фигуративна форма и во мисловниот ликовен израз кај двајцата уметници — Италијанецот Кастањоли и Југословенот Серафимоски.

Графиките на тема МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР и серијата на скулптури — ИНТИМНА ПЛАСТИКА, во кој преовладува чистотата на ликовниот израз, јасно говорат за една тенденција која води кон една светска модерна питореска . . .“

1 август 1965 година  
„Ла воче дел пополо“  
Атина Пересон, историчар  
на уметноста-ликовен  
критичар

„ . . . Скулпторот Томислав Серафимоски го немам видено, но затоа неговите скулптури во салонот на Домот на ЈНА во Риека љубопитно ги разгледав. И тој е поет на Југот. Го гледам неговото „овчарче од Шар Планина“ од камен како свири на кавал и се потсетувам на карпестите планини на Македонија. Носталгија за Југот, носталгија за небесните височини. Тој е млад, тој е исполнет со елан, сонишка и надежи . . .“

15 август 1965 година  
„Нова Македонија“  
Гокомо Скоти

„...Достоен на системот на работењето и сфаќањата на солидноста на загрепското вајарско училиште, чиј е ученик, Серафимоски не се оддалечува од човечката фигура која е централна тема на неговото работење. Според играорниот македонски фолклор чувствува посебен афинитет. Карактеристично е за Серафимоски тоа што ја затвора композицијата, дозволувајќи пренапретост само на една страна, делкајќи ја површината на широки плохи, сè со цел да ја засили монументалноста и просторноста на пластиката.

На минијатурната интимна пластика уметникот талент дојде до најголем израз, како и неговиот метод на работа, вродената смисла за просторност и однос на масата, за монументалност на пластиката, а над сè неговата возбуденост при работењето го ставаат во редот на сериозните македонски уметници, кои со солиден ликовен пристап на делото доаѓаат до сопствен израз...“

7 август 1965 година

„Нови лист“

Радмила Матејчиќ, историчар  
на уметноста — ликовен критичар

„...Темпераментот и вродената поезија на Македонецот прозборува со најчујувителниот облик во просторот. Релјефот „НАШИТЕ ВО ШПАНИЈА“ ни презентира огнострел на улиците во Мадрид под врелото шпанско сонце темата „Борба на нашите во Шпанија“ како да го антажираше уметникот. Оттука и бистата на Благое Паровиќ. Пред нас е оживеан лик на човек кој неодоливо проговорува. Скулптурата „Бегство“ во која се нагласени основните контури на оваа минијатурна пластика оддава монументалност на споменик, и покрај тоа што лириката на Серафимоски е присутна. Слична на „Бегство“ по својата форма е и „Весник на слободата“, само што овде акцијата е понагласена. доминира движењето и динамичноста како на секој оној што носи добри вести.

Со настојчивост кон поезијата и прочистеноста на линиите низ рафинираниот тек на плохите реализирана е скулптурата „МАРКС — ЕНГЕЛС“. Од масивно-затворената експресионистичка форма нејзината насмевка на великиот Маркс, на кој се потпира Енгелс, природно тесно врзан за својот другар и истомисленик. Серафимоски го изрази и своето најинтимно, она што го создало каков што денес го запознаваме. Тоа се Македонија и неговиот човек. „МОТИВОТ ОД ШАР ПЛАНИНА“ всушност е фрулаш. Геометриски единствен, оваа фигура е изразно богата. Во неа, како и во скулптурата „ЗУРЛАШ“, вајарот дал максимум на сензибилитетот. Ја изразил својата елементарна врска со крајот во кој израснал, проговорил најискрено.

Човекот е основна преокупација на Серафимоски. Човекот е почеток и крај, него треба скапторски да го градиме и да настојуваме тој секогаш во суштина да стане човек. Во тоа е и силата на овој млад вајар...“

6 август 1965 година  
„Народна армија“  
Татјана Олук, професор

„...Југословенскиот уметник Серафимоски презентирајќи македонски фолклор со издиференцирани и јасни форми на играорци, музичари, зурлаши и други национални инструменти, постигнува ретка живост на движењето...“

25 јанвари 1967 година  
„А' ФИГАРО“  
Ј. Вано, ликовен критичар

„...Серафимоски, верен на класично реалистичкиот пристап кон уметничкото творештво, вешто ја задржува драмската експресивност во едно сило машко тело, свиткано од трагичниот грч на смртта.“

Од книгата „Смртно ранет град“  
1968 година  
Борис Петкоски, ликовен критичар

## ОД „ОГЛЕДАЛО“

Поклади идет, се чудиш колку јанци да направиш. Пак се берете по две куки по три на једно да покладите, да разлагуете, да поете песни соблазнителни, да јадете до ден, да се опиете и скверна бездјелија да чините за три дни. Немојте, христиани, не губите си душите, не празнујте погански. Сам покладиси со своата челад, штогодер јади, помало пиј, посекоро стани, метание чини, зашто утре е велик пост. Зашто го велат велик, голем? Зашто голем колку бужиќниј пости и он. Зашто го велат великиј пост? Зашто голем захмет требе да тегнеме во него, многу метание, многу богоомолство, не пиење, нејадење, нелутење се, некарање се, со жена си у постела неспиење, крштење, сриг и сваќи и гозби нечињење, непшуење се, невржуење се, оправствуење се сирома пригледуење, утро вечер, на полден, три пути денес када се хрстиши, метание да чиниш, Бога да молиш да ти прости што си чинил сва година. И зашто го викаат великиј пост? Зашто јест десеток он. Демек, на годината имаат 366 дни, от десет једен да дадеме Богу, другите нам 9 дена. Што си грешуал срдце, да ти простиш и да те помилуват во тија дни. Десетоците собрани на куп во великиј пост, отсубота и недела башка, чинат 36 и пол со велика субота и со ноќта спроти велик ден. До полноќ све се постит, никоа субота не се постит, салт велика субота се постит и спроти неделата до полноќ. Така се плаќа десеток Богу, така се измолујет Бога.

А вије, како виѓам, једни људи, во сирна недеља ѓоа идет на прочка, да се простиш, а не се проштават со га-разлието, со пизматарите, токо пак со пријателите. И кому што му мисли пак му мислит велит: „Учинихме закон и прочка“. А прочка не бива така, токо ка што пишет стихирата на поклади вечер на стиховне, прва стихира глас 4.

**ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ:**

**ЗА БРАКАТА МИЛАДИНОВЦИ**

(Од писмата до Христо Т'пчилештов)

„Молјам Ви се премного да се сторите мукает за Димитрија Младинов да излезе од заточение. Много-бройната му фамилија много м'ка тегле за јадење и всичките потреби. Молјам Ве да ме известите где се на-мира да знаеме“.

(1861)

„При том Ве молјам да се погрижите и за несчасни-те братја Димитрија и Константина Миладинова, за да ги избавите од темначното затворение, за да не си уби-ват здравјето и животта, тија лјуди невино страдат, и ако нешто похарчите за них нека биде на наш счет, тол-ко да ги избавите, молјам Ви се много“.

(1862)

**ПАТРИОТСКА ПЕСНА**

Чујте, жители македонски. Назе нишчо не ни челат.  
От азиатци насилие, а в туѓина укорство.  
Туѓа страна е непријатна, в туѓина све напорки гледает  
и несносни прешебоци свијем ни велјајет.  
Ем во туѓина Македонцим кому како му текнет,  
све намуртено, свијем лошк ни називајет.  
Да ли сте чуле, Македонци, стари лјуди што говорат:  
„От Македонци појунаци над них не било.  
Цар Александар Македонски триста лета пред Христа  
со Македонци сву вселену повладал“.  
Наш крал Филип — Славјанин е, цар Александар  
наши баби славјански ги родиле. Славјанин е,  
Македонци! Сетите се за јунакство македонско,  
та спроти старих вие сега да следувате!  
Похарно е да изгиниме в наша мила татковина,  
от коли оваке да гледаме свјако злосторство.

### ОД „ОГЛЕДАЛО“

„Пошто не ќе идемо у царство небесное, а зашто се мучимо на овој век, зашто постимо, зашто се крштеамо, зашто се закопуемо, зашто за душа давамо, зашто од други вери мучени биднуемо, зашто от калдрма долу слезуемо, зашто зелено не носимо, зашто хубаво не носимо, зашто от Турци помало зборимо, зашто каде не не јахат и газат, трпимо, зашто!?. Нели за Христа?

Пошто за Христа трпимо, баре да го слушамо што ни вели. Он не ни вели нешто тешко, токо лесно. Он ни вели да љубимо једен другого, да се проштааме, да се жалиме, да седимо мудро, да не забесуемо како мали деца, да не се опијаме, да не блудуаме, да не пијеме вино без мера, да не скакамо хоро како безумни што скакат.

А мије и празникот што го служиме једнаш у годината, и него непристојно го служиме, а не побожно. Баш на денот јајдимо да се опијемо, да скакамо, да забесуамо. Сва ноќ седите, пеете и бесуете, не го молите светецот, токо го наљутујете, и тој не ве измолујет пред Бога и не ви поможут, и нафиле си арчите арчот”.

**КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК:**

**ЕПИТАФ (1835)**

Стихови на глас трпезечки.  
Теарце му негово рождение,  
Пречиста и Хиландар потстрижение,  
Лешок му е негоо воспитание,  
под плочава негоо почивание.  
Од негоо свое отшествие,  
до Христово второ пришестие,  
молит вас браќа негои лјубимија  
хотјаштија прочитати сија,  
да речете: Бог да би го простил,  
зере у гроб црвите ги гостил.  
Овде лежи Кирилово тело,  
у манастир и у Лешок село,  
да Бог за доброе дело.

ТЕКСТ: а-р ТОМЕ САЗДОВ

МУЗИКА: РИСТО АВРАМОВСКИ

УЧЕСНИЦИ ВО РЕЦИТАЛОТ:

НАДА ГЕШОВСКА

ВУКАН ДИНЕВСКИ

АЦО ЈОВАНОВСКИ

САМОИЛ ДУКОВСКИ

РЕЖИЈА: ВУКАН ДИНЕВСКИ

за издавачот  
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И ИНФОРМАЦИИ  
НА ГРАД СКОПЈЕ

предговор  
СЛАВКО ЈАНЕВСКИ — АКАДЕМИК

текст кон репродукциите  
проф. др ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИК — АКАДЕМИК

јазична редакција  
ДИМИТАР ПАНЕВСКИ

Изложбата ја постави  
СПАСЕ КУНОСКИ  
академски сликар

каталог  
ТОМИСЛАВ СЕРАФИМОСКИ  
академски скулптор

печатница  
„СТОПАНСКИ ВЕСНИК” — Скопје

тираж  
500 ПРИМЕРОЦИ

